


Прилог бр. 1 Диспозиција на инфраструктурни објекти



Прилог бр. 2 Локација и тип на предвидени контењери



Прилог бр. 3 Договор за одржување на возен парк

Друштво за трговија и услуги
ФИ-СА КОМЕРЦ Скопје ДООЕЛ Експорт-импорт

Бр. 0302-07211
12.08 2024 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА

I. Договорни страни

1. Друштво за трговија и услуги ФИ-СА Комерц ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Стево Филиповиќ бр. 2-3/10, 1000 Скопје, застапувано преку управител Зоран Јовановски (во понатамошниот текст прва договорна страна)
2. Друштво за автомеханичарски услуги и промет ТОМЧЕ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бр. 81 Скопје, застапувано преку управител Томислав Узунов (во понатамошниот текст втора договорна страна)

II. Предмет на договор

Член 1

Со овој Договор се регулираат меѓусебните права и обврски на двете договорни страни.

Предмет на овој Договор е сервисирање и одржување на товарните моторни возила сопственост на првата договорна страна, со претходно поднесено барање и издадена понуда за секое поединечно моторно возило.

Член 2

Предмет на овој договор се моторни возила со следните регистарски таблички:

SK 7561 AS

SK 2655 AM

SK 2406 BG

SK 4781 BC

SK 1726 AT

SK 1424 AI

SK 2407 BG

SK 637 PA

SK 5068 AP

Доколку дојде до промена на некое моторно возило, за секое дополнително возило кое ќе биде предмет на сервисирање и одржување, дополнително ќе се склучи Анекс, кој ќе биде составен дел од овој договор.

III. Вредност на договорот

Член 3

Вкупната вредност со вклучени трошоци и јавни давачки, ќе се утврди врз основа на стварно извршените услуги.

Единечните цени ќе бидат дадени во понуда пред да се отпочне со сервисирањето од страна на втората договорна страна и доколку истите бидат прифатени од страна на првата договорна страна истите ќе бидат составен дел од овој договор.

IV. Времетраење на договор

Член 4

Овој Договор се склучува за неопределено време и истиот може да биде откажан од двете договорни страни во било кој временски период.

V. Начин на извршување на услугите

Член 5

Втората договорна страна е должна да ги извршува услугите предмет на договор sukcesивно по поднесено писмено барање потпишано со име и презиме и потпис од одговорното лице на првата договорна страна.

Лице задолжено за реализација на првата договорна страна е Зоран Јовановски и Филип Јовановски.

VI. Гаранција за квалитетно извршување на договорот

Член 6

Втората договорна страна гарантира и се обврзува дека за стручно, професионално и квалитетно ќе го изврши предметот на овој договор.

Поправката и сервисирањето на возила претставува вршење на услуги за дијагностицирање, вградување и замена на резервни делови и тоа: дијагностицирање на дефектите на основ на проблеми кои ги забележала првата договорна страна и извршениот увид на возилото; давање на предлог пресметка на поправката; извршување на поправката по добивање на писмената согласност за предлог пресметката, во определениот рок.

VII. Начин на плаќање

Член 7

Плаќањето ќе се извршува поединечно по фактури од извршената услуга предмет на овој договор и истото ќе се врши во рок од 7 дена по уредно доставената фактура.

Член 8

При изготвување на фактурата, втората договорна страна е должна да ги наведе следните елементи: возило и регистарски број, опис на извршена услуга; пресметка по единечна цена и вкупна цена на фактурата како и ДД (ако има), валута на плаќање.

VIII. Завршни одредби

Член 9

Овој договор е составен во 2 (два) примероци, од кои по 1 (еден) за секоја договорна страна и истиот стапува на сила со денот на потпишувањето


ФИ-СА Комерц Скопје





Томче Сервис Скопје



Прилог бр. 4 Складирање на сировини приземје, кат и поткровје







Прилог бр. 5 Договор со Комунална Хигиена

Јавно претпријатие Комунална хигиена - Скопје
Ndërmarrja publike Higjiëna komunale - Shkup

Број/numër 03-2296/2

Дата/date 20-09-2024

Друштво за трговија и услуги
ФИ-СА КОМЕРЦ Љупка ДООЕЛ експорт-импорт

Бр. 0502-081/1

20.09 2024 год.

СКОПЈЕ

ДОГОВОР / MARRËVESHJE
за вршење на услуга собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад и изнајмување на сад за одлагање на отпад / për kryerjen e shërbimit të mbledhjes, transportimit dhe deponimit të mbetjes komunale dhe qirasë së enës për hedhje të mbetjes

Склучен на ден _____ помеѓу,

**1. ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – СКОПЈЕ/
NDËRMARRJES PUBLIKE HIGJIENA KOMUNALE - SHKUP**

Ул. Боро Тодоровиќ Бр.2 Скопје/ Rr. Boro Todoroviq Nr. 2 Shkup

ЕДБ/ NVT: 4030992102919

ЕМБС/ NVPS: 4528972

Застапувано од **в.д. Директор Јетон Незири /**

Përfaqësuar nga **u.d. Drejtor Jeton Neziri**

(во понатамошниот текст: **Давател на услугите**), и/ (në tekst më tutje - **Dhënës i shërbimeve**), dhe

2. Друштво за трговија и услуги ФИ-СА КОМЕРЦ Љупка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје/Shrqëria për Tregti dhe Shërbim FI - SA KOMERC Ljupka SHPKNJP eksport - import Shkup

Седиште / selia: ул. Стево Филиповиќ Бр.2/3-10 Скопје-Ѓорче Петров

Rr. Stevo Filipoviq Nr. 2/3-10 Shkup - Gjorçe Petrov

Објект / objekt: ул. Ѓорѓи Колозов бр.39 (ул.1632 бр.39) Гази Баба/

Rr. Gjorgji Kollozov nr. 39 Gazi Babë

даночен број / numri tatimor: 4030992162989

депонент/жиро сметка / deponent / xhиро-llогaria : 250010102493754 Шпаркесе

Банка / Sparkase Banka

Застапувано од **Управител Зоран Јовановски /**

Përfaqësuar nga **Drejtuesi Zoran Jovanovski**

(во понатамошниот текст: **Корисник на услугите**) (Në tekst më tutje: **Shfrytëzues i shërbimeve**)

Член 1

Предмет на овој Договор е собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од деловниот објект ул. **Ѓорѓи Колозов бр.39 Гази Баба** на Корисникот на услугите, како и изнајмување на сад за одлагање отпад.

Нени 1

Лëndë e kësaj Marrëveshjeje është mbledhja, transportimi dhe deponimi i mbetjes komunale nga objekti afarist rr. **Gjorgji Kollozov Nr. 39 Gazi Babë** i Shfrytëzусит të shërbimeve si dhe marrja me qira e enës për hedhjen e mbetjes.

Член 2

Корисникот на услугите ќе користи **2 (два)** специјални сада за времено одлагање на комунален отпад со зафатнина од **1.1m³** и **1 (еден)** специјален сад со зафатнина од **5m³**.

Корисникот на услугите е должен со специјалните садови да ракува како добар стопанственик, да го одржува во исправна состојба и да овозможи непречени услови за собирање на комуналниот отпад од истиот.

За користењето на изнајмените специјални садови за времено одлагање на комуналниот отпад, Корисникот на услугите на Давателот на услугите, согласно важечкиот Ценовник, ќе му плаќа месечен паричен износ во висина од **1.000,00 денари/по контејнер од 1,1 m³** како и **2.000,00 денари за контејнер од 5m³**, без вклучен ДДВ од **18%**.

Нени 2

Дхенëси i шëрбимеве до тë shfrytëzojë **2 (dy)** enë тë veçantë për hedhjen e përkohshme тë mbetjes komunale me nxënie prej **1.1 m³** dhe **1 (një)** enë тë veçantë me nxënie prej **5m³**.

Shfrytëzusi i shërbimeve obligohet që me enët e veçanta тë mbarështojë si një pronar i mirë, ta mirëmbajë në gjendje тë rregullt dhe тë mundësojë kushte pa pengesa për mbledhjen e mbetjes komunale prej saj.

Për shfrytëzimin e enës së veçantë тë marrë me qira për hedhjen e përkohshme тë mbetjes komunale, Shfrytëzuesi i shërbimeve në përputhje me Çmimet që janë fuqi, Dhënësit тë shërbimve do т'и paguajë shumë mujore në para në lartësi prej **1.000,00 denarëve / për контејнер prej 1,1 m³** si dhe **2.000,00 denarë për контејнер prej 5m³** pa parfshirë TVSH-në prej **18%**.

Член 3

Давателот на услугата ќе врши собирање и транспортирање на комуналниот отпад **2(два)** пати неделно во вторник и четврток за специјални садови од **1.1m³** и **2(два)** пати месечно прв вторник и трет вторник за специјален сад од **5m³**.

Нени 3

Дхенëси i шëрбимит do тë kryej mbledhjen dhe transportimin e mbetjes komunale **2 (dy)** herë në javë, тë martën dhe тë enjten për enët e veçanta prej **1.1 m³** dhe **2 (dy)** herë në muaj тë martën e dytë dhe тë martën e tretë për enë тë veçantë prej **5m³**.

Член 4

Корисникот на услугите користи објект со вкупна површина од **7138m²**.

Цената за собирање, транспортирање и депонирање на комунален неопасен отпад од правни субјекти, согласно важечкиот Ценовник, изнесува **5,50ден./m²** без вклучен ДДВ од **5%**.

За оваа услуга, Давателот на услугите на Корисникот на услугите ќе му наплати месечен паричен износ во висина од **39.259,00денари**, без вклучен ДДВ од **5%**.

Neni 4

Shfrytëzuesi i shërbimeve shfrytëzon objekt me sipërfaqe të përgjithshme prej 7138m².

Çmimi për mbledhjen, transportimin dhe deponimin e mbetjes komunale të parrezikshme nga personat juridikë, sipas Çmimoreve aktuale është 5,50 den/m², pa përfshirjen e TVSH-së prej 5%.

Për këtë shërbim, Dhënësi i shërbimeve, Shfrytëzuesit të shërbimeve do t'ia paguaj shumë mujore në para me lartësi prej 39.259,00денари, pa përfshirjen e TVSH-së prej 5%.

Член 5

Корисникот на услугите при секое собирање и транспортирање на комуналниот отпад од специјалните садови за времено одлагање на комунален отпад, согласно член 3 од овој Договор, на Давателот на услугите ќе му издаде уредно пополнети Идентификационен и Транспортен формулар, согласно Законот за управување со отпад ("Сл. весник на РСМ" бр. 216/21) и другите подзаконски акти кои ја регулираат оваа област.

Давателот на услугите при секое собирање и транспортирање на комуналниот отпад од изнајмениот сад, на Корисникот на услугите ќе му издава Потврда, која овластено лице од Корисникот на услугите ја потпишува и примерок од истата задржува за себе.

Neni 5

Shfrytëzuesi i shërbimeve gjatë çdo mbledhje dhe transporti të mbetjes komunale nga ena e veçantë për hedhjen e përkohshëm të mbetjeve komunale, në përputhje me nenin 3 të kësaj Marrëveshjeje, do t'i lëshojë Dhënësit të shërbimeve formular identifikimi dhe transporti të plotësuar siç duhet, në përputhje me Ligjin për Menaxhim me mbetje ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 216/21) dhe akte të tjera nënligjore që rregullojnë këtë fushë.

Dhënësi i shërbimeve, gjatë çdo mbledhje dhe transporti të mbetjes komunale nga ena e marrë me qira, do t'i lëshojë Shfrytëzuesit të shërbimeve Konfirmim, i cili nënshkruhet nga personi i autorizuar i Shfrytëzuesit të shërbimeve dhe kopje nga e njëjta mbanë për vete.

Член 6

Давателот на услугите, на крајот од месецот за извршената услуга собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад, согласно член 4 од овој Договор, на Корисникот на услугите ќе му достави сметка.

Корисникот на услугите е должен уредно да ги плаќа доставените сметки и фактури од Давателот на услугите, до 8-ми во тековниот за претходниот месец.

Neni 6

Dhënësi i shërbimit, në fund të muajit, për shërbimin e kryerë mbledhje, transportim dhe deponim të mbetjes komunale, në përputhje me nenin 4 nga kjo marrëveshje, Shfrytëzuesit të shërbimeve do t'i dorëzojë llogari.

Shfrytëzuesi i shërbimeve është i дetyruар të pagуajë në mënyrë të rregullt llogaritë dhe faturat e dorëzuara nga Dhënësi i shërbimeve deri më 8 të muajit aktual për muajin e kaluar.

Член 7

Доколку Советот на Град Скопје, во период на времетраење на Договорот, изврши промена во методологијата на пресметување на цените на комуналните услуги, Давателот на услугите го задржува правото истите да ги промени.

Neni 7

Në qoftë se Këshilli i Qytetit të Shkupit, gjatë periudhës së kohëzgjatës së Marrëvshjes, bën ndryshim të metodologjisë për llogaritjen e çmimeve të shërbimeve komunale, Dhënësi i shërbimeve e mban të drejtën që t'i ndryshojë të njëjtat.

Член 8

Измени и дополнувања на овој Договор, може да се вршат со претходна писмена согласност на двете договорни страни, со исклучок на член 7 од овој Договор.

Neni 8

Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Marrëvshjeje, mund të bëhen me pëlqim të shkruar nga të dy palët e marrëvshjes, me përjashtim të nenit 7 të kësaj Marrëvshjeje.

Член 9

Корисникот на услугите се обврзува за сите промени настанати во врска со називот, адресата, површината и друго писмено да го извести Давателот на услугите.

Neni 9

Shfrytëzuesi i shërbimeve obligohet që për të gjitha ndryshimet që ndodhin në lidhje me emrin, adresën, sipërfaqen dhe të tjera, ta njoftojë me shkrim Dhënësin e shërbimeve.

Член 10

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе се применуваат одредбите од 300.

Neni 10

Për gjithçka që nuk është paraparë me këtë Marrëvshje, do të zbatohen dispozitat e LMO.

Член 11

Во случај на евентуални недоразбирања по однос на одредбите од овој Договор, договорните страни ќе настојуваат истите да ги решат спогодбено. Доколку тоа не е возможно, согласни се спорот да го реши надлежниот Основен Граѓански Суд Скопје – Скопје.

Neni 11

Në rast të keqkuptimeve të mundshme në lidhje me dispozitat e kësaj Marrëvshjeje, palët e marrëvshje do të përpiqen t'i zgjidhin të njëjtat në mënyrë miqësore. Nëse kjo nuk është e mundur, ata pajtohen që kontestin ta zgjidhë Gjykata Themelore Civile kompetente në Shkup.

Член 12

Договорот стапува во сила со денот на неговото потпишување од договорните страни и ќе трае се додека една од договорните страни писмено не побара негово раскинување, во случаи определени со закон.

Отказниот рок ќе трае **30 (триесет) дена**.

Нени 12

Мarrëveshja hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit të saj nga palët e marrëveshjes dhe do të zgjasë derisa njëra nga palët e marrëveshjes të kërkojë prishjen e saj me shkrim, në rastet e përcaktuara me ligj.

Afati i njoftimit do të zgjasë **30 (tridhjetë) ditë**.

Член 13

Овој Договор е направен во 5 (пет) еднообразни примероци од кои 2 (два) примерока за Корисникот на услугите и 3 (три) примероци за Давателот на услугата.

Нени 13

Кjo Marrëveshje është bërë në 5 (pesë) ekzemplarë njëfaqësh nga të cilat nga 2 (dy) ekzemplarë për Shfrytëzuesin e shërbimeve dhe 3 (tre) ekzemplarë për Dhënësin e Shërbimeve.


ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА
СКОПЈЕ/
NR HIGJENA KOMUNALE –
SHKUP
в.д. Директор/ u.d. Drejtor,

Jeton Neziri

Jeton Neziri

ФИ-СА КОМЕРЦ
СКОПЈЕ /
FI - SA KOMERC SHKUP

Управител / Drejtues,


Зоран Јовановски/
Zoran Jovanovski

Прилог бр. 6 Дозвола за вршење на дејност собирање и транспорт на неопасен отпад



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

14 -03- 2024

Управата за животна средина, постапувајќи по барањето бр. Уп1-11/2-479/2024, за добивање на дозвола за вршење на дејност за управување со отпад, поднесено од страна на правниот субјект ДПУ Грин Тим ДОО увоз-извоз Битола, на 12.03.2024 година, издаде:

ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА

ДЕЈНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД (Собирање и транспорт на неопасен отпад)

- Назив на носителот на дозволата: ДПУ Грин Тим ДОО увоз-извоз Битола
- Седиште: ул. Илинденска бр. 1, Битола
- Назив и адреса на подружница/локација/општина _____
- Единствен даночен број (ЕДБ) 4002016548798
- Број на решение за издавање на дозволата: Уп1-11/2-479/2024
- Датум на издавање на дозволата: 12.03. 2024 година
- Важење на дозволата до: 11.03. 2034 година



Управа за животна средина/Drejtoria për mjedis jetësor
Директор/Drejtor
Hisen Xhemaili

Прилог бр. 7 Договор за транспорт на биолошки отпад

Друштво за трговија и услуги
ФИ-СА КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт
Бр. 0302-083/1
26.03 2029 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Договорни страни

1. Друштво за транспорт трговија и услуги ДУО ТРАНСПОРТ ЛТД ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул.6 бр.56, Стајковци Гази Баба 1000 Скопје, и ЕМБС 7150911 застапувано преку управител Игор Додевски (во понатамошниот текст прва договорна страна)
2. Друштво за трговија и услуги ФИ-СА Комерц ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.Стево Филиповиќ бр.2-3/10, 1000 Скопје, застапувано преку управител Зоран Јовановски (во понатамошниот текст втора договорна страна)

Предмет на договор

Член 1

Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓусебна деловна соработка на двете договорни страни во врска со превземање на отпадот и негов транспорт до ДРИСЛА Скопје.

Цена

Член 2

Цената не е договорена и ќе зависи од моменталната состојба и количината што ќе треба да се транспортира.

Меѓусебни права и обврски

Член 3

Втората договорна страна е должна да пополни транспортен формулар со обврска од законот за отпад и пакување, уредно пополнет со сите потребни дозволи и одредби за работа и истиот да го проследи до првата договорна страна како овластен собирач (со сите потребни дозволи кои произлегуваат од законот за отпад).

Втората договорна страна е должна да го класифицира, замрзне и спакува во стреч фолија и на палети да го спреми за транспорт и превземање од првата договорна страна.

Член 4

Првата договорна страна е должна да го подигне отпадот во предвиден договорен термин – рок од местото на подружницата на втората договорна страна: Улица 1632 бр 39, општина Гази Баба

Доколку има промени во законот за отпад, првата договорна страна е должна да ги имплементира се со цел нудење на квалитетен сервис.

Важност и времетраење на договор

Член 5

Овој Договор се склучува за неопределено време и истиот може да биде откажан од двете договорни страни во било кој временски период.

Измени и дополнувања на договорот

Член 6

Измени и дополнување на одредбите на овој договор може да се вршат со Анекс кон истиот што ќе претставува и составен дел на договорот.

Сите идни измени и дополнувања на Законот за отпад и нивни подзаконски акти кои директно влијаат на правата и обврските на двете договорни страни по овој договор, автоматски ќе бидат имплементирани со нивна директна примена, за што се согласни и двете договорни страни.

Одредбите кои не се во согласност со законските измени во смисла на ст.1 на овој член, се ставаат вон сила.

Останати одредби

Член 7

Странките се согласни меѓусебните спорови по основ на овој договор да ги решаваат спогодбено, а доколку истиот не може да се реши надлежен ќе биде Основен граѓански суд Скопје.

VIII.Завршни одредби

Член 8

Овој договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна и истиот стапува на сила со денот на потпишувањето.

ДУО ТРАНСПОРТ ЈТД ДООФ Скопје



ФИ-СА Комерц ДООЕЛ Скопје



Прилог бр. 9 Договор за превземање на отпадна хартија

Трговска и услуги
НУТРИВЕТ ДОО
Бр. 0302-176
06.09.2024 год.
СКОПЈЕ 2

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Друштво за трговија и услуги
ФИ-СА КОМЕРЦ Булевар ДООЕЛ Скопје
Бр. 0302-076/2
06.09.2024 год.
СКОПЈЕ

Договорни страни

1. НУТРИВЕТ ДОО, со седиште на ул.Лисец бр.1 б, 1000 Скопје, застапувано преку управител Станко Смиленовски (во понатамошниот текст прва договорна страна)
2. Друштво за трговија и услуги ФИ-СА Комерц ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.Стево Филиповиќ бр.2-3/10, 1000 Скопје, застапувано преку управител Зоран Јовановски (во понатамошниот текст втора договорна страна)

Предмет на договор

Член 1

Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓусебна деловна соработка на двете договорни страни во врска со превземање на целокупната стара хартија, што втората договорна страна ќе ја собере или создаде, од страна на првата договорна страна.

Цена

Член 2

Цената на подигнатата хартија изнесува 0 денари, а доколку дојде до промена на цената истата ќе биде дополнително регулирана односно утврдена со посебен анекс договор, договорен од двете договорни страни.

Меѓусебни права и обврски

Член 3

Втората договорна страна е должна да врши собирање на стара хартија и нејзино предавање исклучиво на првата договорна страна со следниот квалитет:

- Без присуство на материји кои не се од хартија: метал, алуминиумска фолија, пластика, дрво, масло, керамика, песок, месо, крзно, хемиски материјали, бои, лакови, смоли, битумен, желатин, растворувач и др.
- Отпадната хартија не смее да содржи примеси од : целофан, индиго хартија, пластифицирана хартија, водоотпорна хартија, хартија каширана со алуминиумска фолија, неисчистени вреќи од (цемент, брашно, гипс) пет амбалажа, хилзни, хартија со восок, хартија со синтетички премази, фотографска хартија и др. Дозволени содржини на горе наведените контаминирачки состојки кои се непотребни и непреработувачки кај хартијата не треба да преминуваат повеќе од 1%.
- Дозволената влага на хартијата која се прифаќа не смее да е повеќе од 10%

Член 4

Втората договорна страна е должна да пополни транспортен формулар со обврска од законот за отпад и пакување, уредно пополнет со сите потребни дозволи и одредби за работа и истиот да го проследи до првата договорна страна како овластен собирач (со сите потребни дозволи кои произлегуваат од законот за отпад).

На денот на подигањето на хартијата втората договорна страна е должна да изготви испратница и истата да биде потпишана од двете договорни страни, а по извршен

прием и премер на локацијата за премер, купувачот да издаде кантар белешка (вага потврда) за подигнатата количина.

Член 5

Првата договорна страна е должна да ја подигне хартијата во предвиден договорен термин – рок и да постави контернер, сопственост на првата договорна страна, на претходно одредено место од страна на втората договорна страна, односно во местата на подружниците и тоа:

- Улица Киро Глигоров бр.5, општина Гази Баба
- Улица 1632 бр.39, општина Маџари

Доколку има промени во законот за отпад, првата договорна страна е должна да ги имплементира се со цел нудење на квалитетен сервис.

Важност и времетраење на договор

Член 6

Овој Договор се склучува за неопределено време и истиот може да биде откажан од двете договорни страни во било кој временски период.

Измени и дополнувања на договорот

Член 7

Измени и дополнување на одредбите на овој договор може да се вршат со Анекс кон истиот што ќе претставува и составен дел на договорот.

Сите идни измени и дополнувања на Законот за отпад и нивни подзаконски акти кои директно влијаат на правата и обврските на двете договорни страни по овој договор, автоматски ќе бидат имплементирани со нивна директна примена, за што се согласни и двете договорни страни.

Одредбите кои не се во согласност со законските измени во смисла на ст.1 на овој член, се ставаат вон сила.

Останати одредби

Член 8

Странките се согласни меѓусебните спорови по основ на овој договор да ги решаваат спогодбено, а доколку истиот не може да се реши надлежен ќе биде Основен граѓански суд Скопје.

VIII.Завршни одредби

Член 9

Овој договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна и истиот стапува на сила со денот на потпишувањето.

НУТРИВЕТ ДООЕЛ Скопје



ФИ-СА Комерц Скопје



Прилог бр. 10 Координати на предложени мерни места




Точка на мониторирање	Координати N	координати E
A1	41°59'11.26"N	21°30'21.30"E
A2	41°59'11.20"N	21°30'21.24"E
B1	41°59'9.96"N	21°30'18.30"E
B2	41°59'9.42"N	21°30'19.90"E
B3	41°59'11.87"N	21°30'22.01"E
B4	41°59'10.64"N	21°30'20.49"E
B1	41°59'10.78"N	21°30'21.03"E

Прилог бр. 11 Координати на сите испусти и нивни карактеристики




Испуст бр.	Вид на испуст	Димензии на испуст мм	Висина м	координати
1.	Оџак од пушница	350x350	8	41°59'11.27"N 21°30'21.33"E
2.	Оџак од вентилација пред пушница	500x300	8	41°59'11.19"N 21°30'21.26"E
3.	Вентилација од казан за чварки	300x600	1	41°59'11.06"N 21°30'21.15"E
4.	Вентилација од процес на варење	300x600	1	41°59'10.99"N 21°30'21.08"E
5.	Вентилација од погон	400x250	1	41°59'12.05"N 21°30'20.36"E
6.	Вентилација од погон	260x210	1	41°59'11.74"N 21°30'20.11"E
7.	Вентилација од погон	450x400	1	41°59'11.45"N 21°30'19.84"E

Прилог бр. 12 Распоред на машини Подрум – погон















Приземје



Список на машини

Машина	Слика	Интерно име	Година	Моќност, Струја, Напон	Димензии и тежина
CFS TIROMAT Compact M450		Тиромат	S/N: 787.411.1679 Година: 2004 Потекло: DE	Моќност: Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
HENKELMANN Falcon 2-60		Вакуумирка (2)	S/N: F201002019 Година: 2010 Потекло: NL	Моќност: 2.5 kW Струја: 9 A Напон: 3*400 V	Ширина: 800 mm Должина: 1060 mm Висина: 1070 mm Тежина:
INOTEC WT-99S		Сецкалка за виршли	S/N: 007-378 Година: 2009 Потекло: DE	Моќност: 1.5 kW Струја: Напон:	Ширина: 723 mm Должина: 858 mm Висина: 1484 mm Тежина: 250 kg
HENKELMANN DT-60		Водена бања (1)	S/N: DT 0806028 Година: 2008 Потекло: NL	Моќност: Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: 770 mm Должина: 740 mm Висина: 1055 mm Тежина:
VIDEOJET 1210		Принтер за датуми	S/N: 1325294C10ZH Година: Потекло: USA	Моќност: 0.12 kW Струја: Напон: 400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
VIDEOJET 1510		Принтер за датуми на Тиромат	S/N: 1134145C11ZH Година: Потекло: USA	Моќност: 0.12 kW Струја: Напон:	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
ЛИФТ 1 - ЕЛЕВКОМ		Лифт, Павовно	S/N: 1063053 Година: 2005 Потекло:	Моќност: 4.8 kW Струја: Напон:	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
MAUTING UKM 2002		Пушница (1)	S/N: 974/04 Година: 2004 Потекло: CZ	Моќност: 61 kW Струја: 102 A Напон: 3*400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
MAUTING UKM 2004x2		Пушница (2)	S/N: 2068/2008/1.196A Година: 2008 Потекло: CZ	Моќност: 90 kW Струја: 102 A Напон: 3*400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
MAUTING UKM 2002		Пушница (3)	S/N: 975/04 Година: 2004 Потекло: CZ	Моќност: 61 kW Струја: 102 A Напон: 3*400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
MAUTING Boiling kettle		Казан (1)	S/N: 250/2009 Година: 2008 Потекло: CZ	Моќност: 25 kW Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:

FREY F-LINE F200		Полнилка F200	S/N: F 200T2015108 Година: 2008 Потекло: DE	Моќност: 12 kW Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
FREY BAS SA/02		БАС	S/N: T30549 Година: 2009 Потекло: DE	Моќност: 7 kW Струја: Напон: 400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина: 350 kg
FREY AHL		АХЛ	S/N: 02-05 0205015429 Година: 2009 Потекло: DE	Моќност: 1.5 kW Струја: Напон: 400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина: 135 kg
CFS AUTOGRIND 280		Волф (1)	S/N: 5000067324 Година: 2010 Потекло: DE	Моќност: 117 kW Струја: 226 A Напон: 3*400 V	Ширина: 1180 mm Должина: Висина: 1923 mm Тежина:
CFS CUTMASTER 500		Кутер (1)	S/N: 2880469 Година: 2010 Потекло: DE	Моќност: 190 kW Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
BIOFIAL TB 70		Лифт 2	S/N: 33657.24 Година: 2024 Потекло:	Моќност: 4,7 kW Струја Напон: 400V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
KM1009MTZ050		Клима комора	S/N: 2407701/2407700 Година: 2024 Потекло: SRB	Моќност: 40 kW Струја Напон: 400V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
TARBER SMOKE GENERATOR		Продуцирач на чад	S/N: 241050402 Година: 2024 Потекло: S	Моќност: / kW Струја Напон: 220V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
FINI PLUS 22-10ES		Компресор	S/N: 6834580001 Година: 2024 Потекло: I	Моќност: 22 kW Струја Напон: 3*400V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:

SCOTSMANN MF WS 36		Ледомат (1)	S/N: Година: Потекло:	Моќност: 0.76 kW Струја: 4 A Напон: 230 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
HENNEKEN Loading system		Лифт за тамблер	S/N: Година: 2008 Потекло: DE	Моќност: Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
HENNEKEN B 3000 lit		Тамблер 1	S/N: B6-15/12,5-2464.1 Година: 2008 Потекло: DE	Моќност: 47 kW Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: 1590 mm Должина: 2955 mm Висина: 2100 mm Тежина:
HENNEKEN B 3000 lit		Тамблер 2	S/N: B6-15/12,52465.1 Година: 2008 Потекло: DE	Моќност: 47 kW Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: 1590 mm Должина: 2955 mm Висина: 2100 mm Тежина:
HENNEKEN B 3000 lit		Тамблер 3	S/N: B6-15/12,52466.1 Година: 2008 Потекло: DE	Моќност: 47 kW Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: 1590 mm Должина: 2955 mm Висина: 2100 mm Тежина:
HENNEKEN HMV 400		Мешалка за саламури	S/N: L-08/075 5048 Година: 2008 Потекло: DE	Моќност: Струја: Напон:	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
KRANZLE quadro		Вап за перење (1)	S/N: 12/150 TS Година: 2012 Потекло: CZ	Моќност: Струја: Напон:	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
PIM ПЕНОМАТ		Пеномат (1)	S/N: Година: Потекло: BG	Моќност: Струја: Напон:	Ширина: Должина: Висина: Тежина:
STRASSEN JEROS 200		Машина за перење гајби	S/N: 345 Година: 2010 Потекло: DK	Моќност: 21 kW Струја: Напон: 3*400 V	Ширина: 850 mm Должина: 2975 mm Висина: 1660 mm Тежина: 470 kg
TOYOTA BT 1400		Електричен виљушкар	S/N: Година: Потекло:	Моќност: Струја: Напон:	Ширина: Должина: Висина: Тежина: 655 kg

Прилог бр. 13 Известување од општина Гази Баба



ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Оделение за урбанистичко планирање
Бр. 28-3/3333-2 од 12.09.2024 год.
С К О П Ј Е

ДО

Адв. Јовановска Ѓорѓина
Ул. Стево Филиповиќ
Бр. 2-3/10 Скопје

ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Во врска со Вашето барање Бр. 28-3/3333- 2 од 04.09.2024 год. за издавање на Извод од план за КП 2686 КО Маџари , Ве известуваме:

За овој опфат Општина Гази Баба нема донесено детален урбанистички план и не може да Ви издадеме извод од план.

Според ГУП на Град Скопје ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2022 ГОД. разработен со Регулациски план на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за Четврт СИ 08 плански период 2017-2022 г., усвоен од Совет на Град Скопје во 07. 2018 г., КП 2686 КО Маџари се со намена со намена Г- лесна и незагадувачка индустрија сервис и стоваришта.

Прилог: копија од Регулациски план на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за Четврт СИ 08, Плански период 2017-2022, усвоен од Советот на Град Скопје во 07.2018 год.,

ИЗГОТВИЛ:
Каролина Спиркоска

ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ
Раководител на сектор за урбанизам и градежно земјиште
Александар Јанакиески





Прилог бр.14 Потпишана изјава

РИ - ОПУСПРОЕКТ

Барање за добивање на Б ИЕД за ФИ-СА КОМЕРЦ Скопје

XVI. ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина (Сл. весник бр. 53/05 и сите негови дополнителни и измени) и регулативите направени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од: ФИ-СА Комерц Љупка ДООЕЛ – Скопје Датум: 11.06.2024 год
(во името на организацијата)

Име на потписникот: Зоран Јовановски

Позиција во организацијата: Управител

